

ЦЕНОВНИК

AMAROK PA

МОДЕЛИ	Менувач	Код	kW	Вкупна тежина (kg)	Корисна носивост (kg)	Цена EUR со ДДВ+Царина+Акц иза	Цена ден. со ДДВ+Царина+Акц иза
Amarok Trendline	2.0 I TDI® - EURO5	4MOTION® 6-степен	S6BA34	132	2820	€ 30.263	1.876.327 ден.
	2.0 I TDI® - EURO5	4MOTION® 8-AUT	S6BA3A	132	2820	€ 32.355	2.006.000 ден.
	3.0 I TDI® - EURO6	4MOTION® 6-степен	S6BA54	120	2920	€ 30.427	1.886.460 ден.
Amarok Comfortline дупла кабина 5 седишта	2.0 I TDI® - EURO5	4MOTION® 6-степен	S6BB34	132	2820	€ 31.942	1.980.400 ден.
	2.0 I TDI® - EURO5	4MOTION® 8-AUT	S6BB3A	132	2820	€ 34.035	2.110.146 ден.
	3.0 I TDI® - EURO6	4MOTION® 6-степен	S6BB54	120	2920	€ 32.105	1.990.533 ден.
	3.0 I TDI® - EURO6	4MOTION® 6-степен	S6BB64	150	2920	€ 34.010	2.108.623 ден.
	3.0 I TDI® - EURO6	4MOTION® 8-AUT	S6BB6A	150	2920	€ 36.104	2.238.445 ден.
Amarok Highline дупла кабина 5 седишта	2.0 I TDI® - EURO5	4MOTION® 6-степен	S6BC34	132	2820	€ 33.052	2.049.197 ден.
	2.0 I TDI® - EURO5	4MOTION® 8-AUT	S6BC3A	132	2820	€ 35.145	2.179.020 ден.
	3.0 I TDI® - EURO6	4MOTION® 6-степен	S6BC64	150	2920	€ 35.023	2.171.402 ден.
	3.0 I TDI® - EURO6	4MOTION® 8-AUT	S6BC6A	150	2920	€ 37.117	2.301.224 ден.
	3.0 I TDI® - EURO6	4MOTION® 8-AUT	S6BC8A	190	2920	€ 38.573	2.391.507 ден.

Ве молиме имајте во предвид, дека некои од посочените дополнителните опции бараат определени комбинации со други дополнителните опции/или не можат да се комбинираат. Ве молиме, консултирајте ги Вашите индивидуални побарувања со Вашиот Volkswagen-Дилер. Само Вашиот Дилер може да ги провери Вашите барања за комбинирање на дополнителните опции и да ја провери порачката во системот порачки.
 TDI® и 4MOTION® се запазени трговски марки на Volkswagen Group во Германија и други земји.
 Увозникот го задржува правото на промени без предвремено известување.
 Увозникот не сноси одговорност за печатните грешки.

Цените во ценовникот се од информативен карактер.
 Поради новиот закон за акцизи, Ве молиме за точната цена на Вашата конфигурација да се консултирате со продажниот советник.

	Trendline	Comfortline	Highline
Црн браник, напред	●	-	-
Браник во боја на возилото, напред	-	●	●
Без браник, позади	●	○	-
Црн браник со интегрирано скалило, позади	○	●	-
Хромиран браник со интегрирано скалило, позади	-	-	●
Решетка за воздух, црна со 1 хром лајсна	-	●	-
Решетка за воздух, црна со 2 хром лајсни	-	-	●
Рачки на вратите и кукишта на ретровизорите во црна боја	●	-	○
Рачки на вратите и кукишта на ретровизорите во боја на возилото	-	●	○
Хромирани рамки на светлата за магла и хромиран долниот дел на кукишката на ретровизорите	-	-	●
Калници, напред и позади	●	●	●
Челични бандажи 6.5J x 16, гуми 205 R16 C 110/108T	●	-	-
Алуминиумски бандажи "Posadas" 8J x 17, гуми 245/65 R17 111T	-	●	-
Алуминиумски бандажи "Malaus" 7.5J x 18, гуми 255/60 R18 112T x1	-	-	●
Челично резервно тркало со оригинална гума	●	●	●
Алулуминиско резервно тркало со оригинална гума	○	○	○
Сет алат и дигалка	●	●	●
ABS - антиблокирачки систем на сопирачките	●	●	●
ASR - контрола на пролизгување	●	●	●
EDL - електронска блокада на диференцијалот	●	●	●
ESP - електронска стабилизирачка програма	●	●	●
Диск сопирачки напред, барабани позади	●	●	●
Воздушно перниче за возач и совозач со можност за деактивирање на совозачкото перниче	●	●	●
Странични и завесни воздушни перничичиња за возач и совозач	●	●	●
Две врати во возачката кабина	●	●	●
Две седишта во возачката кабина со висинско подесување	●	●	●
Простор за складирање под возачкото и совозачкото седиште	-	●	●
Наслон за раце во централната конзола	-	●	●
Две врати за влез во патничкиот простор	●	●	●
Триседна клупа со делливи седишта, недеплив наслон во патничкиот простор	●	●	●
Фабричко обложување на седиштата "Austin"	●	-	-
Фабричко обложување на седиштата "Kemisu"	-	●	-
Фабричко обложување на седиштата "Salpra"	-	-	●
Телисон на подот во возачката кабина	●	●	●
Телисон на подот во патничкиот простор	●	●	●
Термоизолациони зелено тонирани стакла	●	○	○
Затемнети странични прозори во патничкиот простор	○	●	●
Централно заклучување со далечинско управување, можност за отклучување однатре	●	●	●
Електрика на прозори, напред и позади	●	●	●
Надворешни ретровизори со електрично подесување и греење	●	●	●
Полуавтоматски клима уред "Climatic"	●	●	-
Двоязонски автоматски клима уред "Climatronic"	-	○	●
Борд компјутер	○	●	-
Борд компјутер "Plus"	-	○	●
Темпомат	-	○	●
Сензори за паркирање, напред и позади	-	○	●
Подготовка за радио со два звучника	●	○	-
Радио уред "Composition Audio" со монохроматски дисплеј, четири звучници	○	●	-
Радио уред "Composition Media" со 6.33" екран во боја чувствителен на допир, шест звучници	○	○	-
Подготовка за мобилен телефон Bluetooth	○	●	●
Car-Net App-Connect	○	○	●
Пластичен трикрак волан, пластични дршка на менувачот и рачната кочица	●	-	-
Кожен трикрак волан, дршка на менувачот и рачната кочица во кожа	○	-	-
Кожен мултифункционален трикрак волан, дршка на менувачот и рачната кочица во кожа	○	○	-
Регулирање на висината на фаровите	●	●	●
Дневни светла	●	●	●
Светла за магла, напред	○	●	●
Пушачки пакет	●	●	●
Наслони за глава за сите седиштата	●	●	●

Сигурносни појаси со три точки на врзување за сите седиштата
Звучно и светлосно предупредување за неврзан појас на возачот
Звучно предупредување за запалени светла

●	●	●
●	●	●
●	●	●

● - сериски, ○ - опција, "-" - не се вградува, "б.д." - без доплата

AMAROK PA

ДОПОЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ

		Код	Trendline	Comfortline	Highline			
Загревање и климатизација	Полуавтоматски клима уред "Climatic"	9AP	●	●	-			
	Двозонски автоматски клима уред "Climatronic"	KH4	-	€ 358	22.171 ден.			
	Водено греење со тајмер	7VE	€ 1.291	80.073 ден.	€ 1.291	80.073 ден.		
	Водено греење со тајмер со далечинска контрола	7VL	€ 1.398	86.701 ден.	-	€ 1.398	86.701 ден.	
	Електричен дополнителен грејач	9M5	€ 316	19.580 ден.	€ 316	19.580 ден.		
Радио	Радио систем "Composition Audio", USB и AUX-IN приклучок, Bluetooth	Z12	€ 522	32.380 ден.	●	●		
	Радио систем "Composition Media" со 6,33" екран во боја, засилувач на говор, гласовни команди, USB и AUX-IN приклучок, Car-Net App-Connect, Bluetooth	Z14	€ 1.248	77.406 ден.	€ 726	45.027 ден.	●	●
	Навигациски систем "Discover Media" со 6,33" екран во боја, засилувач на говор, гласовни команди, USB и AUX-IN приклучок, Car-Net App-Connect, Bluetooth	R17	€ 1.854	114.967 ден.	€ 1.390	86.168 ден.	€ 639	39.617 ден.
	SD картичка со мапи за Источна Европа	7QE	б.д.	б.д.	б.д.	б.д.	б.д.	б.д.
	SD картичка со мапи за Западна Европа	7RE	б.д.	б.д.	б.д.	б.д.	б.д.	б.д.
	Car-Net Guide & Inform: договор за 3 години	Z99	б.д.	б.д.	б.д.	б.д.	б.д.	б.д.
	Електричен приклучок за надворешна употреба	IS1	€ 65	4.038 ден.	€ 65	4.038 ден.	€ 65	4.038 ден.
Заштита од кражба	Алармен систем со предупредувачка сирена, контрола на патничкиот простор, поединечно отварање на вратите	7AL	-	-	€ 338	20.952 ден.	€ 338	20.952 ден.
	Алармен систем со предупредувачка сирена, контрола на патничкиот простор, истовремено отварање на вратите	7AS	-	-	€ 338	20.952 ден.	€ 338	20.952 ден.
	Алармен систем со предупредувачка сирена, контрола на патничкиот простор, поединечно отварање на вратите	ZDE	€ 332	20.571 ден.	-	-	-	-
	Алармен систем со предупредувачка сирена, контрола на патничкиот простор, истовремено отварање на вратите	ZDG	€ 332	20.571 ден.	-	-	-	-
	2 клуча со далечинско управување	8QK	€ 31	1.905 ден.	€ 31	1.905 ден.	€ 31	1.905 ден.
	3 клуча со далечинско управување, еден фиксен	8QJ	€ 60	3.733 ден.	€ 60	3.733 ден.	€ 60	3.733 ден.
	4 клуча со далечинско управување	8QM	€ 60	3.733 ден.	€ 60	3.733 ден.	€ 60	3.733 ден.
	Кука	Подготовка за кука (активирање на ESP стабилизација на приколка)	1D7	€ 118	7.314 ден.	€ 118	7.314 ден.	€ 118
Кука		1D1	€ 397	24.609 ден.	€ 397	24.609 ден.	€ 397	24.609 ден.
Подна облога	Обложување со телпсон на подот во кабината и патничкиот простор	ZB1	●	●	●	●	●	●
	Обложување со гума на подот во кабината и патничкиот простор	ZB2	€ 123	7.619 ден.	€ 123	7.619 ден.	€ 123	7.619 ден.
Помош при паркирање	Сензори за паркирање, позади	7X1	€ 415	25.751 ден.	€ 275	17.066 ден.	€ 275	17.066 ден.
	Сензори за паркирање, напред и позади	7X2	-	-	€ 514	31.846 ден.	●	●
	Сензори за паркирање позади и камера за паркирање, позади	7X7	€ 967	59.959 ден.	€ 828	51.350 ден.	€ 828	51.350 ден.
	Сензори за паркирање, напред и позади и камера за паркирање, позади (само со Z4 или R17)	7X8	-	-	€ 1.040	64.454 ден.	€ 1.096	67.959 ден.
Внатрешност/Функционалност	Фабричко обложување со синтетичка кожа	N0C	€ 58	3.581 ден.	-	-	-	-
	Кожни седишта "Vienna"	N1D	-	-	€ 1.747	108.338 ден.	€ 1.747	108.338 ден.
	Седишта Alcantara	N2S	-	-	€ 764	47.389 ден.	€ 589	36.494 ден.
	Кожен пакет: кожен волан, дршка на менувачот и рачната кочица обложени со кожа	ZA5	€ 209	12.952 ден.	-	-	-	-
	Мултифункционален кожен волан со контрола на радио и борд компјутер, дршка на менувачот и рачната кочица обложени со кожа, Темпомат, Борд компјутер "Plus"	ZA9	€ 667	41.370 ден.	-	-	-	-
	Мултифункционален кожен волан со контрола на радио и борд компјутер, дршка на менувачот и рачната кочица обложени со кожа, Темпомат, Борд компјутер "Plus"	ZM2	€ 730	45.255 ден.	€ 348	21.561 ден.	●	●
	Надворешни ретровизори со електрично подесување, греење и склопување	6XE	€ 130	8.076 ден.	-	-	€ 130	8.076 ден.
	Зимски пакет: греење на седиштата во кабина со посебна регулација за секое седиште, греење на бризгалките на бришачите, напред	ZW1	€ 450	27.885 ден.	€ 450	27.885 ден.	€ 450	27.885 ден.
	Централна конзола со раконаслон, простор за ситници под раконаслонот, Простор за складирање под возачкото и совозачкото седиште	ZAW	€ 133	8.228 ден.	●	●	●	●
	Затемнети прозори во патничкиот простор, термоизолациони зелено тонирани стакла напред	QL5	€ 189	11.733 ден.	●	●	●	●
Лумбарна поддршка за возач и совозач	7P4	€ 162	10.057 ден.	€ 162	10.057 ден.	€ 162	10.057 ден.	
Надворешност	Црн браник со интегрирана скала, позади	0S2	€ 254	15.771 ден.	●	●	-	-
	Стилски пакет chrome I, хромиран рол бар на товарниот простор и странични рамни скали од алуминиум, поставени под вратите	YFA	€ 1.443	89.444 ден.	€ 1.443	89.444 ден.	€ 1.443	89.444 ден.
	Стилски пакет chrome II, хромиран рол бар на товарниот простор и странични хромирани рол барови без скали, поставени под вратите	YFB	€ 1.449	89.825 ден.	€ 1.449	89.825 ден.	€ 1.449	89.825 ден.
	Стилски пакет chrome III, хромиран рол бар на товарниот простор и странични хромирани рол барови со скали, поставени под вратите	YFC	€ 1.477	91.577 ден.	€ 1.477	91.577 ден.	€ 1.477	91.577 ден.
	Стилски пакет matte black, црн рол бар на товарниот простор и странични црни рол барови со скали, поставени под вратите	YFD	€ 1.127	69.864 ден.	€ 1.127	69.864 ден.	€ 1.127	69.864 ден.
	Стилски пакет chrome II "PLUS", хромиран рол бар "PLUS" на товарниот простор и странични хромирани рол барови без скали, поставени под вратите	YFE	€ 1.761	109.176 ден.	€ 1.761	109.176 ден.	€ 1.761	109.176 ден.
	Стилски пакет chrome III "PLUS", хромиран рол бар "PLUS" на товарниот простор и странични хромирани рол барови со скали, поставени под вратите	YFG	€ 1.789	110.929 ден.	€ 1.789	110.929 ден.	€ 1.789	110.929 ден.
	Стилски пакет црн полиран "PLUS", црн полиран рол бар "PLUS" на товарниот простор и странични црни рол барови без скали, поставени под вратите	YFH	€ 1.663	103.081 ден.	€ 1.663	103.081 ден.	€ 1.663	103.081 ден.
	Рамни скали од алуминиум, поставени под вратите	YJA	€ 488	30.246 ден.	€ 488	30.246 ден.	€ 488	30.246 ден.
	Хромирани рол барови без скали, поставени под вратите	YJB	€ 494	30.627 ден.	€ 494	30.627 ден.	€ 494	30.627 ден.

AMAROK PA

ДОПОЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ

	Код	Trendline		Comfortline		Highline	
Хромирани рол барови со скали, поставени под вратите	YJC	€ 522	32.380 ден.	€ 522	32.380 ден.	€ 522	32.380 ден.
Црни рол барови со скали, поставени под вратите	YJD	€ 528	32.761 ден.	€ 528	32.761 ден.	€ 528	32.761 ден.
Црни полирани рол барови без скали, поставени под вратите	YJE	€ 551	34.132 ден.	€ 551	34.132 ден.	€ 551	34.132 ден.
Осветлување во страничните рол барови со интегрирани LED светла	YDB	€ 182	11.276 ден.	€ 182	11.276 ден.	€ 182	11.276 ден.
Подготовка за LED осветлување во страничните рол барови - само со YDB	NU2	б.д.	б.д.	б.д.	б.д.	б.д.	б.д.

AMAROK PA

ДОПОЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ

		Код	Trendline	Comfortline	Highline
Товарен простор	Алки со преклопување за обезбедување на товарот	6B4	€ 20 1.219 ден.	€ 20 1.219 ден.	€ 20 1.219 ден.
	Систем шини во товарниот простор, две шини на подот и по две шини на секоја од страниците на товарниот сандак	YMG	€ 750 46.474 ден.	€ 750 46.474 ден.	€ 750 46.474 ден.
	Обложување на товарниот сандак со UV заштита и заштита од абразивно оштетување, антрацит	YMB	€ 887 55.007 ден.	€ 887 55.007 ден.	€ 887 55.007 ден.
	Обложување на товарниот сандак со алуминиум	YMJ	€ 827 51.274 ден.	€ 827 51.274 ден.	€ 827 51.274 ден.
	Алуминиумски поклопец со преклопување на товарниот сандак	YHA	€ 1.949 120.833 ден.	€ 1.949 120.833 ден.	€ 1.949 120.833 ден.
	Пластичен поклопец со преклопување на товарниот сандак во боја на возилото	YHB	€ 3.387 209.972 ден.	€ 3.387 209.972 ден.	€ 3.387 209.972 ден.
	Роло поклопец на товарниот сандак, црн	YHC	€ 2.971 184.221 ден.	€ 2.971 184.221 ден.	€ 2.971 184.221 ден.
	Хардтоп "Highline", со затемнети прозорци, во боја на возилото	YHD	€ 3.459 214.467 ден.	€ 3.459 214.467 ден.	€ 3.459 214.467 ден.
	Хардтоп "Basis", со термоизолациони прозорци, во боја на возилото	YHE	€ 3.352 207.839 ден.	€ 3.352 207.839 ден.	€ 3.352 207.839 ден.
		Светла за магла	8WB	€ 198 12.266 ден.	● ●
Светла за магла во браникот со светла за осветлување на кривините		8WH	€ 291 18.056 ден.	€ 87 5.409 ден.	€ 87 5.409 ден.
Задно светло за магла		8TC	● ●	● ●	● ●
Bi-Xenon фарови со LED дневни светла, индикатор за нивото на течноста за миење, LED осветлување на таблиците		ZF5	€ 1.567 97.139 ден.	€ 1.567 97.139 ден.	€ 1.567 97.139 ден.
"Light & Sight" пакет II: Дневни светла со автоматска "Leaving Home" и мануелна "Coming Home" функција, сензор за дожд, внатрешен ретровизор со автоматско затемнување, автоматско активирање на фаровите		ZL2	€ 233 14.476 ден.	€ 233 14.476 ден.	€ 233 14.476 ден.
Тркала и гуми		Алулуминиски фелни "Albanu" 8J x 17, со полирана површина, Гуми 245/65 R17 111T (црни)	ZRG	- -	€ 151 9.371 ден.
	Алулуминиски фелни "Cantera" 8J x 19, Гуми 255/55 R19 111T	ZRM	- -	€ 997 61.788 ден.	€ 498 30.856 ден.
	Алулуминиски фелни "Kogata" 6.5J x 16, Гуми 245/70 R16 111T (црни)	ZRY	€ 359 22.247 ден.	- -	- -
	Алулуминиски фелни "Milford" 8J x 19, Гуми 255/55 R19 111T, алулуминиско резервно тркало со оригинална гума	ZR7	- -	€ 997 61.788 ден.	€ 498 30.856 ден.
	Алулуминиско резервно тркало со оригинална гума	1G3	€ 295 18.285 ден.	€ 295 18.285 ден.	€ 295 18.285 ден.
	Сигурносни завртки за алуминиумски бандажи	1PB	€ 44 2.743 ден.	€ 44 2.743 ден.	● ●
	Блокирање на диференцијалот на задната ооска	1Y4	€ 670 41.522 ден.	€ 670 41.522 ден.	€ 670 41.522 ден.
Вкупна тежина	Вкупна тежина на возилото 3040 kg	0WL	€ 242 15.009 ден.	€ 242 15.009 ден.	€ 242 15.009 ден.
	Вкупна тежина на возилото 3080 kg - кај EURO6	01B	€ 12 762 ден.	€ 12 762 ден.	€ 12 762 ден.
	Појачана суспензија и амортизери позади (3+2 лиснати пружини)	1BF	€ 230 14.247 ден.	€ 230 14.247 ден.	€ 230 14.247 ден.
Безбедност	Мерки за зголемена безбедност во возилото	5C1	€ 172 10.666 ден.	€ 172 10.666 ден.	€ 172 10.666 ден.
	Предупредувачки триаголник	1T2	€ 18 1.143 ден.	€ 18 1.143 ден.	€ 18 1.143 ден.
	Прва помош и триаголник	1T3	€ 27 1.676 ден.	€ 27 1.676 ден.	€ 27 1.676 ден.
	Противпожарен апарат	6A7	€ 113 7.009 ден.	€ 113 7.009 ден.	€ 113 7.009 ден.
Палета на бои	Металик		€ 686 42.513 ден.	€ 686 42.513 ден.	€ 686 42.513 ден.
	Металик со перл ефект		€ 686 42.513 ден.	€ 686 42.513 ден.	€ 686 42.513 ден.
	Металик со мат ефект		€ 2.498 154.889 ден.	€ 2.498 154.889 ден.	€ 2.498 154.889 ден.

*Cena EUR so DDV+Carina+Akciiza